

"Не зборуваме, туку работиме", оцени премиерот Никола Груевски, порачувајќи ѝ на опозицијата да сирне во извештаите на Европската комисија, на Меѓународниот монетарен фонд и на Светска банка, бидејќи за 100 дена Владата добила позитивни оценки.

"Сончевата опозиција" ја критикуваше власта, бидејќи наводно многу зборувала, се фалела и потрошила премногу пари, а не донела резултати. Но, какви резултати за Република Македонија постигна опозицијата. Каде беше таа 17 години? Таа го создаде спорот со името на нашата земја.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СТОТЕ ПРЕП ПОРТОКАЛО



ВО РЕФЕРАТОТ НА ПРЕМИЕРОТ СЕ РЕДЕА ПРОЕКТИ

Поминаа уште 100 дена на една македонска Влада која, како по обичај, се пофали дека сработила поголем дел од своите ветени проекти, така што немавме време да ги сумираме сите впечатоци од понудениот успех, кој ни беше понуден на "тацна". За втората Влада на премиерот Никола Груевски да го оствари наведеното придонесе и опозицијата, која се распадна од "идеи и противречности", така што и волкот ниту стана сит и овците ниту се на број.

Тоа значи дека, сума сумарум, конечно државата ни процвета, а македонските граѓани ќе почнат да уживаат во благодетите од понудената политичка верзија на реалноста.

Сепак, мора да се истакне, да се потенцира, да се забележи дека сè ни е исто како и лани, не само поради стотите препознатливи портокалови чекори, кои "судбоносно" се борат со непријателот за задржување на политичкиот рејтинг, туку и поради бледата и ноншалантна опозиција.

ТОЈ ПОТЕНЦИРА...

Премиерот Никола Груевски гордо прочита, односно истакна дека во новите 100 дена на Владата на ВМРО-ДПМНЕ, но сега заедно со ДУИ, реализирала околу 90 проценти од ветените проекти од програмата, со која всушност ја доби довербата на граѓаните.

Да не забораваме, граѓаните треба

да му веруваат на македонскиот премиер. Имено, тие му веруваа и на Никола Кљусев, уште повеќе на Бранко Црвенковски, како и на Љубчо Георгиевски, па повторно на Бранко и на неговите наследници, Хари Костов и Владо Бучковски.

"Во економијата ги продолживме мерките и политиките кои доведоа до зголемен економски раст, намалување на невработеноста и промовирање на земјата како дестинација за инвеститорите", оцени претседателот на Владата, Груевски.

"Не зборуваме, туку работиме", наведе Груевски, порачувајќи ѝ на опозицијата да сирне во извештаите на Европската комисија, на Меѓународниот монетарен фонд и на Светска банка.

Македонскиот премиер го потенцираше растот на индустриското производство од 15 отсто, потоа зборуваше за порастот на платите во јавниот сектор за дополнителни 10 проценти, како и за дополнителното зголемување на пензиите во просек за осум отсто.

Воведувањето на концептот бруто плата, исто така, е "изум на оваа Влада", а за намалувањето на социјалните придонеси треба да се изразат стопанствениците, кои ветија дека ќе им ги зголемат платите на вработените, додека за странските директни инвестиции од 300 милиони евра, кои биле евидентирани од страна на администрацијата на Владата на премиерот Никола Груевски, набрзо ќе слушнеме, односно ќе уживаме во нивниот ефект.

Прашањето на инфраструктурните проекти, меѓу кои е и договорот со турски ТАВ за модернизација на аеродромите се дел од плановите на оваа владина политика, која одвои средства за субвенциите во земјоделството. На тој начин ги вратија земјоделците во живот. Без нивната инфузија тие не ќе можеа да ги заораат нивите и да ги молзат кравите. Тоа значи дека потече и мед и млеко.

РЕКОА...

На обвинувањата за изолација на Република Македонија, премиерот го потенцираше прогресот во исполнувањето на осумте критериуми за интеграцијата во Европската унија, притоа нагласувајќи ја интензивната дипломатска активност, која вроди со плод - демаркација на границата со Косово.

На полето на надворешната македонска дипломатија можеме да ги сместиме и следниве забелешки на првите 100 дена на Владата на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, а тоа се исполнувањето на критериумите за визната либерализација, зајакнувањето на стратешкото партнерство со САД, одлуката на Индија да го користи уставното име итн. Според ставовите на премиерот Никола Груевски, најсериозниот предизвик за државата ќе биде битката за уставното име, која ги раздели премиерот и претседателот на Република Македонија.

ОЗНАТЛИВИ ВИ ЧЕКОРИ



ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА СЕКОГАШ ОДИ НА ЧЕЛО

Едниот се залага за референдумско изјаснување, додека другиот за промена на името, но за зачувување на македонскиот идентитет и јазик. Во тој спор, најспорен е методот за преговори, кој го употребуваат македонските државници, а притоа македонскиот народ го сместуваат на маргините од целиот политички процес. Сmee ли да се преговара за името? Не, бидејќи крстеното име е име за веков дадено. Тоа значи дека нашите политичари не смеат да разговараат за овие прашања.

Најновата полициска акција посветена на тутунската мафија "Пепел" за премиерот претставува поттик таа да продолжи и во наредниот период да се одвива со ненамален интензитет. Со тоа борбата против криминалот и корупцијата ќе придонесе за подобрување на рејтингот на Република Македонија, која според оценките на премиерот Никола Груевски, скокнала бли-

зу 12 места нагоре. Оваа оценка Владата и државата ги добила од страна на "Транспаренси интернешнл".

Премиерот одвои време да каже и збор-два за грешките, кои не биле стратешки.

"Не реков дека ќе ги решиме сите, но ќе ги решиме најголемиот дел од проблемите на граѓаните и нема да ја изневериме нивната доверба".

КРИТИКУВАА...

"Сончевата опозиција" ја критикуваше власта, бидејќи наводно многу зборувала, се фалела и потрошила премногу пари, а не донела резултати. Но, какви резултати опозицијата постигна за Република Македонија. Каде таа беше 17 години? Таа го создаде спорот со името на нашата земја. Според нив, трета година по ред, под власта на ВМРО-ДПМНЕ, Република Македонија не до-

бива датум за преговори, се влошува безбедносната, политичката и економската состојба во државата, а нема ниту политички дијалог. За каков политички дијалог размислуваат социјалдемократите, ако се има предвид како поминаа на предвремените парламентарни избори. Едвај добија дваесеттина пратеници, од кои социјалдемократи се и помалку. Затоа, колку да се верува во нивните ставови и обвинувања?

"Со еден збор, никаква економија, влошен животен стандард на граѓаните и овие 100 дена на Владата поминаа и тие беа исклучително лоши за граѓаните на Р Македонија. Но, она што е поопасно и проблематично е што и во следниот период не може да се очекува подобрување, туку напротив, дополнително влошување на оваа ситуација", изјави Игор Ивановски од СДСМ.

Коалициониот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ е задоволна. Коалиционите партнери одлично се согласуваат, односно секој функционира. ДУИ истакнува дека се донесени и реализирани крупни проекти, има внатрешна политичка стабилност, а охридскиот Рамковен договор "врви".

"Донесен е Законот за употреба на албанскиот јазик, во делот на правичната застапеност имаме 500 вработувања. Имавме договор за признавање на независно Косово, демаркација на границата", вели Абдулаќим Адеми од ДУИ.

За критиките на опозицијата, вице-премиерот Адеми вели дека тоа ѝ е работа. Според него, статистичките податоци покажувале друга реалност, дека во Македонија има странски инвестиции и дека државата има добро место на економските ранг листи.

Од Демократската партија на Албанците на Тачи оценуваат дека за многуте пропусти на Владата допрва ќе излезат со детална анализа.

Сè ова значи дека кучињата лаат, а карванот си врви. Имено, во овој момент власта може целосно да ја игнорира опозицијата, бидејќи таа супериорно владее со Собранието на Република Македонија. Но, новиот меч, закажан за крајот на март идната година, може да промени многу нешта. Сè зависи од приликите или од пропустите, кои ќе придонесат за одмерувањето на политичките сили.

ИСПРАТИ СМС

КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ

*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА

075 14 14 42

20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помни

Толкувачето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот